

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 16 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Зефич Џон од Кичево УП2 09-144/21 од 17 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-187 од 14 јуни 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-187 од 14 јуни 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Зефич Џон од Кичево до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-144/21 од 17 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-187 од 14 јуни 2021 година издадено од КЕЦ Кичево, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Според Електродистрибуција, објектот е на 1585m од најблиската трафостаница а напонските прилики се $dU = 31.03\%$ и $Sk3 = 99.22kVA$. Исто така нема УПС за тоа подрачје.

На седницата одржана на 7 и 22 јули се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-144/21 од 17 јуни 2021 година со прилог:
-РОБСП 11-187 од 14 јуни 2021 година
2. Одговор на Приговор од 25 јуни 2021 година со прилог GIS скица

и на седницата беше заклучено Електродистрибуција да достави комплетна документација по предметот и ГИС скица, при што на 26 јули 2021 година Електродистрибуција дополнително достави:

- ГИС скица
- БСП-1 образец од 7 јуни 2021 година.
- Имотен лист бр. 455 за КП бр. 694, КО Брезница
- Изјава од жалителот за неприговарање на квалитетот на напонот на испорачаната електрична енергија од 3 јуни 2021 година
- Потврда за исправност на електричната инсталација на објектот на жалителот од 4 јуни 2021 година

На седницата на 28 јули 2021 година Приговорот повторно беше разгледуван.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–144/21
16 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi